

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на

Клириншка Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД, Скопје и нејзината подружница

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Клириншка Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД, Скопје и нејзината подружница ("Групата"), составени од консолидиран извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година, консолидиран извештај за сеопфатната добивка, консолидиран извештај за промените во капиталот и консолидиран извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 3 до 35.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење


Наше мислење е дека придружните консолидирани финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Клириншка Куќа Клириншки Интербанкарски Системи АД, Скопје и нејзината подружница на 31 декември 2024 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Групата е исто така одговорно за изготвување на консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година.



Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

Скопје, 2 мај 2025 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година


Консолидиран извештај за финансиската состојба

	Белешка	31 декември 2024 000 мкд	31 декември 2023 000 мкд
Средства			
Парични средства и парични еквиваленти	6	4,586	6,628
Орочени депозити	7	40,471	30,121
Залиха на материјали и ситен инвентар		13,712	8,697
Побарувања за провизии и надомести и останати средства	8	78,500	74,141
Побарувања за данок на добивка		-	2,290
Вложувања кои се чуваат за тргување	9	194,546	156,725
Недвижности и опрема	10	140,125	171,934
Нематеријални средства	11	147,499	103,306
Вкупно средства		619,439	553,842
Обврски			
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	12	33,570	25,635
Обврски за данок од добивка		647	-
Вкупно обврски		34,217	25,635
Капитал			
Акционерски капитал	13	244,340	244,340
Резерви		264,318	237,287
Акумулирана добивка		76,564	46,580
Вкупно капитал и резерви		585,222	528,207
Вкупно обврски и капитал и резерви		619,439	553,842

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Надзорниот одбор на Матичното друштво на ден 29 април 2025 година и се потпишани во негово име од:


Васко Атанасов
Директор
Дирекција за правни работи,
финансирање, кадри и општи работи


Дане Магденовски
Овластен сметководител
Број на лиценца 0101457



Горан Анастасовски
Генерален директор

Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

	Белешка	Година што завршува на 31 декември 2024 000 мкд	31 декември 2023 000 мкд
Приходи од провизии и надомести		228,318	214,899
Расходи за провизии и надомести		(1,264)	(1,088)
Нето приходи од провизии и надомести	14	227,054	213,811
Приходи од камата	15	1,193	584
Добивка од промените на објективна вредност на вложувања кои се чуваат за тргување		4,621	4,506
Останати приходи од дејноста	16	187,404	158,231
Приходи од дејноста		420,272	377,132
Трошоци за вработени	17	(180,119)	(166,967)
Депрецијација и амортизација	10,11	(51,892)	(53,734)
Нето (расходи) од курсни разлики		(228)	(356)
Останати деловни трошоци	18	(124,928)	(122,503)
Добивка пред оданочување		63,105	33,572
Данок на добивка	19	(6,090)	(3,395)
Добивка за годината		57,015	30,177
Останата сеопфатна добивка за годината			
Вкупна сеопфатна добивка за годината		57,015	30,177
Добивка расположлива за акционерите		57,015	30,177
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за акционерите		57,015	30,177
Заработувачка по акција (денари по акција)			
- Основна и разводнета	20	2,333	1,235

Консолидиран извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Законски резерви	Резерви Фонд за ризици од работење	Реинвес- тирана добивка	Акумили- рана добивка	Вкупно
На 1 јануари 2024 година	244,340	51,124	47,335	138,828	46,580	528,207
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Дивиденда во паричен облик	-	-	-	-	-	-
Издвојување на законска резерва	-	-	-	-	-	-
Издвојување за фонд за ризици од работењето	-	-	2,809	-	(2,809)	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	24,222	(24,222)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	2,809	24,222	(27,031)	-
Добивка за годината	-	-	-	-	57,015	57,015
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка за годината</i>	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2024 година	244,340	51,124	50,144	163,050	76,564	585,222
На 1 јануари 2023 година	244,340	51,124	43,690	108,137	62,956	510,247
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Дивиденда во паричен облик	-	-	-	-	(12,217)	(12,217)
Издвојување на законска резерва	-	-	-	-	-	-
Издвојување за фонд за ризици од работењето	-	-	3,645	-	(3,645)	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-
Реинвестирана добивка	-	-	-	30,691	(30,691)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	3,645	30,691	(46,553)	(12,217)
Добивка за годината	-	-	-	-	30,177	30,177
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка за годината</i>	-	-	-	-	30,177	30,177
На 31 декември 2023 година	244,340	51,124	47,335	138,828	46,580	528,207

Консолидиран извештај за паричните текови

	Белешка	Година што завршува на	
		31 декември 2024 000 мкд	31 декември 2023 000 мкд
Парични текови од оперативни активности			
Добивка за годината пред оданочување		63,105	33,572
Корегирана за:			
Амортизација и депрецијација		51,892	53,734
Отпис на побарувања		-	28
Исправка на вредност на побарувања		3	451
Приходи од продажба на недвижности и опрема		(26)	(38)
Приходи од камати		(1,193)	(584)
Приходи од провизии и надомести		(228,318)	(214,899)
Приходи од вложувања во средства чувани за тргување		(4,621)	(4,506)
		(119,158)	(132,242)
Промена во останати средства		4,700	1,791
Промена во останати обврски		(1,034)	(70)
		(115,492)	(130,521)
Наплатени камати		843	651
Наплатени провизии		228,439	212,401
Платен данок од добивка		(3,733)	(2,456)
Нето парични текови од оперативни активности		110,057	80,075
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема, нето		(16,416)	(38,041)
Набавка на нематеријални средства		(47,862)	(64,737)
Прилив од продажба на основни средства		-	38
Прилив од орочени депозити		20,000	10,000
Вложувања во орочени депозити		(30,000)	(30,000)
Прилив од финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби		295,500	(277,120)
Вложувања во финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби		(333,321)	335,000
Нето парични текови користени за инвестициони активности		(112,099)	(64,860)
Парични средства од финансиски активности			
Исплатени дивиденди		-	(12,217)
Нето парични текови користени за финансиски активности		-	(12,217)
Нето промена на парични средства и еквиваленти		(2,042)	2,998
Парични средства и еквиваленти на почетокот на годината		6,628	3,630
Парични средства и еквиваленти на крајот на годината	6	4,586	6,628